



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 октомври 2016 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: септември 2016 година

- Каматните стапки на вкупните кредити во септември бележат минимален пад во однос на август, за 0,1 п.п. и изнесуваат 6,3%, додека каматните стапки на вкупните депозити седми месец по ред остануваат на нивото од 1,8%.
- Во септември, каматните стапки на новоодобрените кредити изнесуваат 5,8%, при минимален месечен пад од 0,1 п.п., додека каматните стапки на новопримените депозити забележаа месечен раст од 0,2 п.п. и изнесуваат 1,6%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016
во % на годишно ниво										
Вкупни кредити	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
Новоодобени кредити	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9
Вкупни депозити	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
Новопримени депозити	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7

Извор: НБРМ.


¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>



Народна банка на Република Македонија

Дирекција за статистика


1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.



- Во септември каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 6,0% и во однос на претходниот месец е пониска за 0,1 п.п. Намалувањето произлегува од благиот пад на стапките на денарските кредити (со и без валутна клаузула). Во однос на декември 2015 година, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,3 п.п.
- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор во септември изнесува 5,8% и е непроменета во однос на претходниот месец.



Извор: НБРМ.



- Каматната стапка на вкупните депозити од корпоративниот сектор, во септември изнесува 2,1%, при минимална нагорна промена на месечна основа од 0,1 п.п.

² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).





Народна банка на Република Македонија

Дирекција за статистика

Зголемувањето произлегува од порастот кај стапките на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,1 п.п.) и на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,4 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,1 п.п. во однос на крајот на 2015 година.

- Просечната каматна стапка на новопримените депозити од корпоративниот сектор во септември изнесува 1,4%, при месечен раст од 0,5 п.п. Зголемувањето е предизвикано од порастот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,7 п.п.) и на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,4 п.п.), додека девизните депозити бележат намалување (0,3 п.п.).

2. Каматни стапки на домаќинствата³



Извор: НБРМ.


- Од месец март годинава, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата се одржува непроменета и изнесува 6,7%. Во споредба со крајот на 2015 година, каматните стапки на вкупните кредити одобрени на домаќинствата се пониски за 0,1 п.п.
- Во септември, новите кредити на домаќинствата се одобрувани по просечна стапка од 5,9%, што на месечно ниво претставува пад од 0,1 п.п., и се објаснува со намалените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула (0,1 п.п.), денарските кредити со валутна клаузула (0,2 п.п.) и кредитите во странска валута (0,6 п.п.).

³ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија

Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити од домаќинствата, во септември, забележа незначителен месечен пад од 0,1 п.п. и изнесува 1,7%. Намалувањето произлегува од стапките на депозитите во странска валута. Од почетокот на 2016 година, каматните стапки на вкупните депозити од домаќинствата се намалени за 0,2 п.п.
- Стапката на новопримените депозити од домаќинствата на месечна основа се задржа на минатомесечното ниво од 1,7%.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци <http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

Месечни податоци за каматните стапки: 30 ноември 2016 (референтен пресек заклучно со октомври 2016).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.



Народна банка на Република Македонија

Дирекција за статистика

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).